



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 18660/2
30.01.2012 година
С к о п ј е

ЗАПИСНИК **од CVII -та седница на Управниот одбор на** **Фондот за здравствено осигурување на Македонија,**

одржана на 27.12.2011 година со почеток во 12.00 часот во просториите на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

- *Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - претседател;*
- *Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;*
- *Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член;*
- *Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија - член;*
- *Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија - член.*
- *Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член;*

Отсутни членови на Управниот одбор:

- *Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија - член.*

Присутни од ФЗОМ:

- *М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ;*
- *Џемали Мехазии, директор на ФЗОМ;*

- *М-р Златко Алексов – директор на секторот за јавни набавки (делумно присутен);*
- *М-р Татјана Лукановска – директор на секторот за финансии (делумно присутна);*
- *Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.*

Седницата ја отвори и водеше претседателот на Управниот одбор Јован Трповски. Утврди дека на седницата се присутни шест членови на Управниот одбор, со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го прочита претходно доставениот

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД

- 1. Утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2012 година;*
- 2. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на Буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2012 година;*
- 3. Утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи:*
 - *Предлог за утврдување на договорниот надоместок за здравствените установи кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување (бањи) и лабораториски услуги од областа на молекуларната биологија и генетското инженерство (МАНУ);*
 - *Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените установи за услуги од областа на биолошки потпомогнатото оплодување за првиот квартал на 2012 година;*
 - *Предлог за утврдување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012;*
 - *Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на приватните здравствени установи кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година;*
 - *Предлог за утврдување на договорните надоместоци за јавните здравствени установи за првиот квартал на 2012 година;*
 - *Предлог за утврдување на договорниот надоместок за третман на осигурени лица во ПЗУ „Диамед“ Скопје за првиот квартал на 2012 година;*

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените установи за извршени услуги од областа на кардиохирургија на осигурените лица за првиот квартал на 2012 година;
 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за првиот квартал на 2012 година за приватните здравствени установи лаборатории што работат по упат од избран лекар (лу1);
 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за првиот квартал на 2012 година за приватните здравствени установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита;
 - Предлог за утврдување на договорниот надоместок за офталмолошка специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ Систина офталмологија и ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал за прв квартал 2012 година;
4. Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2012 година;
 5. Предлог за донесување на План за јавни набавки во 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
 6. Предлог за донесување Тарифник за услугите на Фондот при обезбедување на документи по службена должност;
 7. Предлог за донесување Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
 8. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на трошоците за користење на сопствено возило за службени потреби на директорот на Фондот;
 9. Жалба од Петра Јакимова, вработена во ПС Битола;
 10. Предлог за дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;
 11. Предлог за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала;
 12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
 13. Разно (ургенција од ПЗУ Општа болница Шендети од Тетово).

Потоа праша дали има и други предлози за разгледување на седницата.

Директорката Парнарџиева – Змејкова предложи дневниот ред да се дополни со разгледување на предлогот за донесување на Правилник за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.

Управниот одбор го прифати предлогот, по што едногласно го усвои следниот

ДНЕВЕН РЕД

- 1. Утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2012 година;*
- 2. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на Буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2012 година;*
- 3. Утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи:*
 - Предлог за утврдување на договорниот надоместок за здравствените установи кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување (бањи) и лабораториски услуги од областа на молекуларната биологија и генетското инженерство (МАНУ);*
 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените установи за услуги од областа на биолошки потпомогнатото оплодување за првиот квартал на 2012 година;*
 - Предлог за утврдување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012;*
 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на приватните здравствени установи кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година;*
 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за јавните здравствени установи за првиот квартал на 2012 година;*
 - Предлог за утврдување на договорниот надоместок за третман на осигурени лица во ПЗУ „Диамед“ Скопје за првиот квартал на 2012 година;*
 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените установи за извршени услуги од областа на кардиохирургија на осигурените лица за првиот квартал на 2012 година;*
 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за првиот квартал на 2012 година за приватните здравствени установи лаборатории што работат по упат од избран лекар (лу1);*
 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за првиот квартал на 2012 година за приватните здравствени установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита;*

- Предлог за утврдување на договорниот надоместок за офталмолошка специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ Систина офталмологија и ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал за прв квартал 2012 година;
- 4. Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2012 година;
- 5. Предлог за донесување на План за јавни набавки во 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
- 6. Предлог за донесување Тарифник за услугите на Фондот при обезбедување на документи по службена должност;
- 7. Предлог за донесување Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
- 8. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на трошоците за користење на сопствено возило за службени потреби на директорот на Фондот;
- 9. Жалба од Петра Јакимова, вработена во ПС Битола;
- 10. Предлог за дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;
- 11. Предлог за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала;
- 12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
- 13. Правилник за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување;
- 14. Разно (ургенција од ПЗУ Општа болница Шендети од Тетово).

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како што е забележано во записникот.

ТОЧКА 1 – Утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2012 година

Директорката Парнарциева – Змејкова објасни дека буџетот на Фондот како составен дел на државниот буџет беше утврден од Собранието на Република Македонија на 23 декември. Меѓутоа, согласно одредбите на Законот за здравственото осигурување, Управниот одбор на Фондот треба исто така да го утврди. Со оглед што буџетот се утврдува од Собранието, Управниот одбор треба само формално да донесе две одлуки, за утврдување и за извршување на буџетот на Фондот.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ги донесе предложените одлуки, и тоа

**Одлука
за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија за 2012 година**

**Одлука
за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија за 2012 година**

ТОЧКА 2 - Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на Буџетот за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2012 година

По втората точка од дневниот ред директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека изменувањето и дополнувањето на оваа одлука која беше донесена на минатата седница е потребно заради новиот субјект кој во меѓувреме е формиран – Здравствената станица Липково.

Татјана Лукановска додаде дека од страна на Здравствената станица Липково е поднесена целокупната потребна документација и дека средствата за оваа здравствена установа ќе бидат намалени од Здравствениот дом Куманово кој досега даваше услуги и на осигурените лица од регионот на Липково.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

**Одлука
за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на Буџетот за
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата
од здравственото осигурување за 2012 година**

ТОЧКА 3 – Утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи

Татјана Лукановска објасни дека како што тоа се прави на крајот на секоја календарска година, и овојпат треба да се утврдат надоместоците на сите здравствени установи со кои Фондот склучува договори за обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица за првиот квартал на следната година. Заради тоа се предлага донесување на повеќе одлуки со кои се утврдуваат надоместоците.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за утврдување вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за првиот квартал на 2012 година

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за првиот квартал на 2012 година

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на биомедицински потпомогнатото оплодување во првиот квартал на 2012 година

Одлука
за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2012

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „ДИАМЕД“ - СКОПЈЕ за третирање на осигурените лица со хемодијализа во првиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал“ - СКОПЈЕ за услуги од областа на офталмолошката болничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Систина офталмологија“ - СКОПЈЕ за услуги од областа на офталмолошката болничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од АД Цар Самуил - Банско на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и рехабилитација „Дебарски Бањи - Цапа“ - Дебар на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012 година

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО - Катланово на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати
за услуги извршени од АД Негорски бањи - Негорци на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати
за услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012 година

ТОЧКА 4 - Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2012 година

Татјана Лукановска објасни дека врз основа на предвидените средства за капитални расходи, содржани во буџетот на Фондот, секоја година Управниот одбор донесува Програма за инвестиции за наредната година. Програмата за инвестиции поделена е во два дела, односно градежни работи и купување опрема. Износите на средства за двете намени се утврдени согласно предлог буџетот подготвен од страна на Министерството за финансии и објавен во Службен весник на Република Македонија.

По објаснувањето, и имајќи го во вид и работниот материјал за седницата во врска со оваа точка, Управниот одбор едногласно донесе

Програма
за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2012 година

ТОЧКА 5 – Предлог за донесување на План за јавни набавки во 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

По донесувањето на Програмата за инвестиции во рамките на точката 4 на дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе и

План
за јавни набавки во 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 6 – Предлог за донесување Тарифник за услугите на Фондот при обезбедување на документи по службена должност

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека по барање на Министерството за информатичко општество и администрација, а заради спроведување на едношалтерскиот систем на добивање на услуги од јавните установи, потребно е да се утврдат тарифите за комплетирање на барањата поднесени до Фондот заради остварување на правата од здравственото осигурување. Имено, согласно едношалтерскиот систем, за поднесените барања кон кои треба да бидат приложени докази - исправи од други државни установи, Фондот ќе треба истите да ги прибере од соодветните установи, доколку самиот барател не ги поднел кон барањето. Доколку за издавањето на исправите установата наплаќа надоместок, Фондот може тие трошоци да ги побара од подносителот на барањето.

Потоа членовите на Управниот одбор поставуваа прашања за одделни ставки од тарифникот а директорката Парнарџиева – Змејкова даваше објаснувања.

На крајот, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

**Тарифник
за услугите на Фондот при обезбедување на документи по службена
должност**

ТОЧКА 7 – Предлог за донесување Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

И за оваа точка од дневниот ред објаснување даде директорката Парнарџиева – Змејкова. Наведе дека одлуката се однесува на дополнување со нови заштитени имиња кај генериката Ibandronic acid филм обложени таблети 150 mg за која има утврдена референтна цена, со што само се зголемува изборот на осигурените лица.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

**Одлука
за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови
кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија**

со која се изврши предложеното дополнување со нови заштитени имиња.

ТОЧКА 8- Предлог за донесување на Одлука за утврдување на трошоците за користење на сопствено возило за службени потреби на директорот на Фондот

Директорот Мехази објасни дека со оглед што Фондот нема доволно возила, заради користење на неговото приватно возило за службени потреби, бара да му се утврди надоместок како надоместокот што се исплаќа на вработените во Фондот кога своите возила ги користат за службени потреби.

По ова Јован Грповски и Елена Трпковска наведоа дека согласно важечките прописи, во јавните установи не може да се утврди надоместок за секојдневно користење на возило од страна на директорот на установата.

Јосиф Трајковски предложи стручната служба на Фондот да го проучи ова прашање и на следната седница да го извести Управниот одбор како согласно важечките прописи може да се уреди ова прашање.

Предлогот беше едногласно прифатен и од останатите членови на Управниот одбор, и Управниот одбор ја задолжи стручната служба за следната седница да извести за можностите за уредување на ова прашање.

ТОЧКА 9- Жалба од Петра Јакимова, вработена во ПС Битола

По разгледувањето на жалбата и мислењето на стручната служба на Фондот, Управниот одбор едногласно ја одби жалбата на Петра Јакимова.

ТОЧКА 10- Предлог за дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала

Објаснување на предлогот дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и Христо Трповски. Наведоа дека со предложената измена на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала во делот за слушните помагала, при што се утврдува нов повисок стандард со нова повисока цена за осигурените лица деца до 18 години со цел да кај истите се овозможи развивање на функцијата на говорот и социјализација, како и кај категоријата на осигуреници од 18 до 65 годишна возраст, односно работоспособно население. За новите помагала е предложена и цена утврдена согласно Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала чија измена беше донесена на минатата седница. Покрај тоа, поради утврдениот начин на остварување на право за ортопедското помагало-навлака за чунка со кој осигурените лица правото го остваруваат на 2 месеци, што наметнува нивен дополнителен ангажман, се предлага измена на роковите во Списокот на ортопедски и други помагала и усогласување со утврденото право во Правилникот за индикациите

за остварување на право на ортопедски и други помагала. Со оваа измена осигурените лица ќе можат правото да го остваруваат еднаш годишно со заверка на една потврда и испорака на утврдената годишна количина еднократно. Бидејќи во правилникот, односно во списокот се внесуваат и цените на помагалата, се предлага измена и на списокот соодветно на предлогот за утврдување на нови референтни цени на помагала од следната точка на дневниот ред.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за
остварување на право на ортопедски и други помагала

ТОЧКА 11- Предлог за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала;

Директорката Парнарџиева - Змејкова објасни дека врз основа на Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала донесен на минатата седница, и тогаш разгледаниот извештај на комисијата за следење на состојбата на користење на ортопедски и други помагала, изготвени се предлог референтни цени за помагалата наведени во извештајот. Се предлага истите да се усвојат. Истовремено, согласно измените на правилникот се предлага и во Одлуката за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот досегашната референтна цена на помагалото Кеси за едноделен систем за илеостома, од 117 да се намали на 114 денари.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни
цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да
остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија

и

Одлука
за изменување на одлуката за утврдување на референтни цени за системи
за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 12 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Врз основа на работниот материјал за седницата и по кусото дополнително објаснување на директорката Парнарџиева – Змејкова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за изменување и дополнување на планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

По разгледувањето на точката 12, поради неодложни обврски седницата ја напушти Србиновска Костовска, а Управниот одбор продолжи со работа со кворум од пет членови.

ТОЧКА 13 – Предлог за донесување на Правилник за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека е направена анализа на правото на надоместок за време на спреченоста за работа во земјите од регионот и пошироко. Притоа се дојде до сознание дека во речиси сите земји висината на надоместокот е пониска а во некои од нив е ограничена должината на отсуството од работа за кое следува надоместок во текот на една година. Трошоците за овие надоместоци се високи а и покрај напорите на Фондот за редуцирање на неоправданите отсуства, и понатаму отсуствата лесно се одобруваат. Со оглед на сето тоа, се предлага висината на надоместокот да се утврди на долната граница што ја предвидува законот, односно на 70% од основицата.

По објаснувањето се разви дискусија во која учествуваа сите членови на Управниот одбор, по која претседателот побара да се пристапи кон гласање по предлогот. Јован Грповски, Елена Трпковска, Илија Глигоров и Јосиф Трајковски гласаа „за“ предлогот а Љубиша Каранфиловски гласаше „против“. На тој начин Управниот одбор со мнозинство гласови го донесе предложениот

Правилник

за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Истовремено Управниот одбор донесе и

Заклучок: *Да се побара од Министерството за здравство во Законот за здравственото осигурување да се утврди повисок надоместокот на плата за време на привремена спреченост за работа за осигурениците со најтешки дијагнози.*

ТОЧКА 14 – Разно

Во рамките на оваа точка беше разгледана ургенцијата на Општата болница „Шендети“ од Тетово која се однесува на склучување на договор за давање услуги од областа на хемодијализата. По разгледувањето на ургенцијата, Управниот одбор завзема став дека заклучно со 31 март 2012 година не постои можност за утврдување на надоместок и склучување на договор со нови здравствени установи. Фондот согласно важечките прописи склучува договори заради обезбедување на здравствени услуги од областа на хемодијализата со приватни здравствни установи само во регионите во кои јавното здравство нема доволен капацитет за давање на услугите на сите осигурени лица кои од такви услуги имаат потреба.

По разгледувањето на ургенцијата на Општата болница „Шендети“, дневниот ред на седницата беше исцрпен и Управниот одбор во 13.15 часот заврши со работата на CVII -та седница.

**Записничар,
Христо Трповски**

**Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска**

*Согласен, директор:
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова
Џемали Мехаз*